

РИ - ЕПМ,
Авторизиран сервис на [SICK Sensor Intelligence](#)

Нашата компанија е авторизирана и сертифицирана филијала или сервис на [SICK sensor Intelligence](#) од Германија (www.sick.com) која што пак е светски познат производител на мерни уреди за континуиран мониторинг за хемиската, металопреработувачката, обоената индустрија, цементарници, термоелектрани, рафинерии...

Како претставници и сервис на [SICK sensor Intelligence](#) ние освен што сме присутни во Македонија, нашите услуги ги даваме и во земјите од регионот, како: Бугарија, Албанија, Косово, Србија, Романија, Украина и др.

Ние обезбедуваме `all-in-one` систем солуции за гасна анализа, мерење на прашина, анализа на вода и течности и нивомерења.




Наши области на дејност

-] Континуирани гасни анализи (Емисија и Процесна технологија)
-] In-Situ мерна технологија
-] Екстрактивна мерна технологија
-] Снимање и Пресметување на мерните податоци
-] Мерење на концентрација на прашина
-] Анализи на Вода / Течности
-] Технологија на ниво мерења
-] Мерење на количина на проток и брзина
-] Уреди за мерење на опациетет
-] Континуиран емисиски мониторинг
-] Регионална продажба и прифатливи цени на уредите и резервни делови со нивна монтажа и
-] Сервисен пакет: од Инженеринг т.е. Планирање, Нарачка, Монтирање и Одржување на уредите се до сервис на опремата по продажбата

РИ - ЕПМ, Рударски Институт д.о.о. Скопје
Авторизиран сервис на [SICK sensor Intelligence](#)
П. Фах: 174*1001 Скопје* Бул. Јане Сандански бр. 113
1000 Скопје* Р. Македонија Тел/Факс: +389 2 2 447 623
www.epmsick.com.mk
E-mail : epmsick@epmsick.com.mk

SICK



ПРАШАЛНИК

Доколку сте заинтересирани да дознаете нешто повеќе за нашиот сервис, Ве молиме пополнете го овој Прашалник и вратете ни го пополнет по пошта, факс или e-mail. Ние потоа ќе стапиме во контакт со Вас и ќе Ви го понудиме и обезбедиме најдоброто решение за Вашето специфицирано поле на интерес.

Деталите од овој Прашалник ќе ни послужат како основа за нашата понатамошна комуникација и соработка.

ИНФОРМАЦИИ ЗА КЛИЕНТОТ

Компанија :	<input type="text"/>
Адреса :	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Поле на дејност :	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Лице за контакт :	<input type="text"/>
Телефон :	<input type="text"/>
Факс :	<input type="text"/>
E-mail :	<input type="text"/>

РИ - ЕПМ, Рударски Институт д.о.о. Скопје

Авторизиран сервис на [SICK sensor Intelligence](#)

П. Факс: 174*1001 Скопје* Бул. Јане Сандански бр. 113
1000 Скопје* Р. Македонија Тел/Факс: +389 2 2 447 623

www.epmsick.com.mk

E-mail : epmsick@epmsick.com.mk

SICK

